

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 83

14 април 2021, среда

година LXXVII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1268. Одлука за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради учество на вежба „Trojan Footprint 21“.....	2	1270. Правилник за дополнување на Правилникот за премер на недвижности....	3
1269. Решение за формирање на Национален совет за заштита на природата.....	2	1271. Правилник за формата и начинот на водење на Графичкиот регистар за градежно земјиште.....	3
		1272. Решение за бришење од регистарот на радиодифузери.....	19
		Огласен дел	1-92

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА**

1268.

Врз основа на член 19 став (1) точка 5) од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 април 2021 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНСКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ УЧЕСТВО НА ВЕЖБА „ТРОЈАН FOOTPRINT 21“**

1. Се одобрува влегување и престој на 10 припадници на Вооружените сили на Соединетите Американски Држави, со вооружување, материјално - технички средства, опрема и воздухоплови на територијата на Република Северна Македонија, на Армискиот полигон Криволак, заради учество на вежба „Trojan Footprint 21“ со припадниците на Армијата на Република Северна Македонија, во периодот од 17 април 2021 година до 14 мај 2021 година.

2. Финансиските трошоци за транспорт, исхрана и сместување на припадниците на вооружените сили на Соединетите Американски Држави ги обезбедуваат вооружените сили на Соединетите Американски Држави. Потребните капацитети на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежба ги обезбедува Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи, без надоместок.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4211/1
13 април 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Artan Grubi, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

1269.

Врз основа на член 145 став (1) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18), министерот за животна средина и просторно планирање на ден 8.4.2021 година донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА
ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА**

Член 1

Со ова решение се формира Национален совет за заштита на природата.

Член 2

Националниот совет за заштита на природата е составен од претседател и осум члена.

Член 3

Претседател на Националниот совет за заштита на природата е министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата.

Член 4

За членови на Националниот совет за заштита на природата се именуваат следните лица:

1. Ивана Серафимова - претставник на здружение на општини.

2. Акад. Владо Матевски - претставник од Македонска академија на науките и уметностите.

3. Акад. Владо Камбовски - претставник од Македонска академија на науките и уметностите.

4. Проф. д-р Ивица Милевски – претставник од Универзитет „Свети Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Институт за географија.

5. Проф. д-р Митко Караделев – претставник од Универзитет „Свети Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Институт за биологија.

6. Доц. д-р Бесник Реџеџи - претставник од Државен универзитет во Тетово.

7. М-р Робертина Брајановска – претставник од НВО Македонско Еколошко друштво.

8. Ана Чоловиќ Лешоска – претставник од НВО Екосвест / WWF Adria.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на ова решение, престанува да важи Решението за формирање на националниот совет за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/09).

Член 6

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-2104/1
8 април 2021 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Насер Нуредини, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1270.

Врз основа на член 74 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Во Правилникот за премер на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 121/13, 169/13, 95/15, 128/15, 157/16, 176/16, 195/16, 135/17, 41/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 48/19, 183/19, 265/20 и 69/21), во членот 23 во ставот (1) во дел В-Јавни институции, во алинејата 2-здравство и социјална заштита, по шифрата „В2-10 други објекти за здравство и социјална заштита“ се додава нова шифра „В2-11 помошни објекти во здравство“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0101-5511/1
12 април 2021 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Ирма Мандева, с.р.

1271.

Врз основа на член 236 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19) Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ГРАФИЧКИОТ РЕГИСТАР ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и начинот на водење на Графичкиот регистар за градежно земјиште (во понатамошниот текст: „Регистарот“), како и формата и содржината на податоците кои се издаваат од Графичкиот регистар за градежно земјиште.

Регистарот од став (1) на овој член го води Агенцијата за катастар на недвижности (во понатамошниот текст: „Агенцијата“).

Дефиниции

Член 2

Одредени поими употребени во овој правилник го имаат следното значење:

„Графички регистар за градежно земјиште“ е единствен регистар во кој се содржани просторни и описни податоци за градежното земјиште.

„Просторни податоци за градежно земјиште“ се координати на детални точки кои ја дефинираат градежната парцела во рамките на единствениот државен референтен систем и државната картографска проекција.

„Урбанистички план“ е јавен документ со кој се уредува организацијата, намената, формата и начинот на употребата на просторот и земјиштето, како и просторните и функционалните услови за изградба и употреба на планираните градби.

„Урбанистички проект“ е планско-проектна документација што се изработува за разработка и спроведување на урбанистички план.

„Плански опфат“ е подрачје што е опфатено и уредено со урбанистички план, чии граници и начин на уредување и користење се утврдуваат со планот, кое може да биде интегрално или составено од повеќе одделни подрачја обележени со граница на планскиот опфат.

„Блок“ е посложена и поголема единица на градежно земјиште која се состои од една или повеќе градежни парцели и градежно земјиште за општа употреба.

„Градежна парцела“ е најмала единица градежно земјиште што е оформена со урбанистички план и на кое е планирано градење на градба и/или има изградена линија и граници на градежната парцела и го опфаќа земјиштето под градбата и дворното место односно земјиштето за редовна употреба на градбата.

„Атрибутни податоци на градежна парцела“ се: уникатен идентификатор на градежна парцела за соодветниот урбанистички план/урбанистички проект, површина на градежна парцела, дозволена површина за градење, бруто површина-вкупно изградена површина на градбата, максимална дозволена висина за градење и катност изразена по нивои (П+П1, итн).

„Регулациона линија“ е граница меѓу градежното земјиште за општа употреба и градежното земјиште парцелирано на градежни парцели наменети за поединечна градба.

„Наменска зона“ е планска одредба која се однесува за ограничена површина на градежно земјиште по правило со иста намена на земјиштето и градбите.

„Дигитално преклопување“ е прва техничка фаза во спроведувањето на донесени урбанистички планови, која се состои од вчитување и преклопување на податоците од урбанистичките и катастарските планови.

„Изработувач на урбанистички планови, урбанистички проекти и други стручни работи од областа на урбанизмот, е правно лице кое поседува лиценца за изработување на урбанистички планови, урбанистички проекти и други стручни работи од областа на урбанизмот, согласно одредбите од Законот за урбанистичко планирање.

„Донесувач на урбанистички план“ е Владата на Република Северна Македонија, советот на градот Скопје, советот на општината во градот Скопје и советот на општините.

„Катастарски план“ е визуелен графички приказ на хоризонталната претстава на недвижностите во единствениот државен референтен систем и државната картографска проекција.

„Генерален урбанистички план“ е урбанистички план кој се донесува за населено место - град утврдено со закон.

„Детален урбанистички план“ е урбанистички план кој се донесува за плански опфат што е во рамки на планскиот опфат на генерален урбанистички план, чиишто граници се утврдени со Генералниот урбанистички план и кој служи за негово разработување и спроведување.

„Урбанистички план за село“ е урбанистички план кој се донесува за подрачје на населено место - село, утврдено со закон.

„Урбанистички план за вон населено место“ е урбанистички план кој се донесува за групи на градби и комплекси, поголеми градби или инфраструктурни градби од локално значење, кои се наоѓаат вон од населено место, односно кои не се опфатени ниту со генерален урбанистички план ниту со урбанистички план за село.

„Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење“ е план кој се изработува согласно Просторниот план на Република Северна Македонија и служи за негово спроведување и разработка, а се донесува за подрачја и градби од државно значење кои не се опфатени и не може да се уредуваат со урбанистичките планови од локално значење.

„Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште“ е проект со кој се врши урбанистичко-архитектонско обликување на планираните градби и внатрешниот сообраќај на една поголема градежна парцела оформена во урбанистичкиот план.

„Урбанистички проект за градежно земјиште за општа употреба“ е проект со кој се врши урбанистичко-архитектонско обликување на јавни простори, како што се пешачки простори и улици и други простори за јавна употреба.

„Урбанистички проект за стопански и индустриски намени“ е проект кој се изработува за градежно земјиште коешто во урбанистички план е наменето за изградба на стопански, индустриски, енергетски и други техничко-технолошки и специјални намени од групата на намени Г, при што со урбанистичкиот проект се врши урбанистичко-архитектонска, градежна или техничко-технолошка, планско-проектна разработка на градежни парцели или на катастарски парцели што според пристапноста, големината и формата ги исполнуваат условите за формирање на градежна парцела за соодветните стопански и индустриски намени што со генерален урбанистички план се наменети за тие класи на намени.

„Урбанистички проект за инфраструктура“ е проект со кој се врши урбанистичко-архитектонска, градежна или техничко-технолошка планско-проектна разработка на трасата, архитектонските, градежните и техничките елементи на сообраќајните и другите инфраструктури, како и надземните објекти што им припаѓаат на инфраструктурните системи.

„Урбанистички проект за село“ е проект кој се изработува заради разработување на земјиштето каде што со урбанистички план за село односно општ акт за село кој се применува, не се формирани градежни парцели, а катастарските парцели ги задоволуваат условите за формирање на градежна парцела пропишани во Правилникот за урбанистичко планирање.

„Урбанистички проект со план за парцелација“ е проект кој се изработува заради спроведување на планска документација, детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место и тоа таму каде што се појавува потреба од две или повеќе соседни градежни парцели од ист сопственик или од група на сопственици што со правно дело се здружиле да претставуваат еден ист сопственик, да се формира една градежна парцела или каде што од една поголема градежна парцела која не може да се реализира или катастарска парцела или друга поголема просторна единица во плански опфат каде што градежни парцели не се формирани, треба да се форми-

раат една или повеќе градежни парцели чијашто структура на сопственост обезбедува нивна реализација согласно со закон.

„Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план“ е проект кој се изработува за поединечни градби, комплекси на градби и инфраструктури од државно и локално значење вон населени места и вон опфат на урбанистички планови, и тоа на земјоделско, шумско и друго земјиште, крајбрежни појаси и други простори за коишто не постојат услови и/или економска оправданост за донесување на урбанистички план согласно Законот за урбанистичко планирање.

II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ

Форма на Регистарот

Член 3

Регистарот се води во електронска форма како дел од геодетско-катастарскиот информациски ситем (ГКИС).

Содржина на Регистарот

Член 4

(1) Графичкиот регистар за градежно земјиште содржи просторни и описни податоци за градежно земјиште.

(2) Содржината на Регистарот е организирана во макро и микропланирања.

(3) Во макропланирањата се вбројуваат податоци за:

- Генерален урбанистички план (ГУП);

(4) Во микропланирањата се вбројуваат податоци за:

- Детален урбанистички план (ДУП);

- Урбанистички план за село (УПС);

- Урбанистички план за вон населено место (УПВМ);

- Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење;

- Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште;

- Урбанистички проект за градежно земјиште за општа употреба;

- Урбанистички проект за стопански и индустриски намени;

- Урбанистички проект за инфраструктура;

- Урбанистички проект за село;

- Урбанистички проект со план за парцелација; и

- Урбанистички проект за вон опфат на урбанистички план.

Единствен идентификатор

Член 5

Урбанистичките планови и урбанистичките проекти во Регистарот се означуваат со единствен идентификатор кој се состои од вид на Урбанистичкиот план и урбанистичкиот проект и назив на подрачјето на планскиот опфат.

Име на урбанистички план/урбанистички проект

Член 6

(1) Нарачателот на планот го дефинира видот на Урбанистичкиот план/ урбанистичкиот проект од член 5 на овој правилник.

(2) Планерот го дефинира називот на подрачјето на планскиот опфат од член 5 на овој правилник.

Полнење на Регистарот

Член 7

(1) Органот надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот и единиците на локалната самоуправа ги доставуваат донесените урбанистички планови/урбанистички проекти до Агенцијата по електронски пат.

(2) Електронското доставување/полнење од став (1) на овој член се врши од страна на одговорно лице од органот надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот/единиците на локалната самоуправа, преку внесување на донесениот урбанистички план/урбанистички проект во Регистарот.

(3) Во Регистарот се води евиденција за внесените урбанистички планови/ урбанистички проекти, датумот на нивното внесување и лицето кое го извршило внесувањето.

Пристапување до Регистарот

Член 8

(1) Корисници на Регистарот се овластени лица од Агенцијата, изработувачот на урбанистичкиот план/ урбанистичкиот проект, органот надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот/единиците на локалната самоуправа, органот на државна управа кои се вклучени во постапката за донесување на урбанистички план/урбанистички проект и овластените геодети.

(2) Пристапот до Регистарот е строго контролиран.

(3) Корисниците од ставот (1) на овој член пристапуваат до Регистарот преку корисничко име и лозинка кои се доделени од страна на Агенцијата.

Формат на податоците во Регистарот

Член 9

(1) Во Регистарот се внесуваат следните податоци:

- графички податоци за урбанистичките планови/урбанистичките проекти урбанистичките кои се изготвени димензионално (2Д) во DXF/SHP формат;
- алфанумерички податоци во форма на табели (XLS/CSV);
- текстуални податоци - услови за градба (DOC/DOCX); и
- надморските висини - коти од урбанистичките планови/урбанистичките проекти како атрибути.

(2) Графичките податоци од став (1) алинеја 1 треба да ги исполнуваат условите за контрола на квалитетот.

Содржини кои се внесуваат во Регистарот од Генерален урбанистички план (ГУП)

Член 10

(1) Од содржината на Генералниот урбанистички план чијшто плански опфат е со површина поголема од 400 хектари, во Регистарот се внесуваат податоци за следните слоеви:

- плански опфат;
- градска четврт/блок/блокови; и
- наменска зона.

(2) Од содржината на Генералниот урбанистички план чијшто плански опфат е со површина помала од 400 хектари, во Регистарот се внесуваат податоци за следните слоеви:

- плански опфат;
- блок/блокови;
- регулациона линија;
- градежна парцела; и
- површина на градба.

Содржини кои се внесуваат во Регистарот од Детален урбанистички план (ДУП)

Член 11

Од содржината на Деталниот урбанистички план, во Регистарот се внесуваат податоци за следните слоеви:

- плански опфат;
- блок/блокови;
- регулациона линија;
- градежна парцела; и
- површина на градба.

Содржини кои се внесуваат во Регистарот од Урбанистички план за село (УПС)

Член 12

(1) Во зависност од типот, големината и карактеристиките на селото, урбанистичкиот план за село може да биде:

- Урбанистички план за поразвиено село;
- Урбанистички план за средно развиено село; и
- Урбанистички план за неразвиено село.

(1) Од содржината на Урбанистичкиот план за поразвиено село, во Регистарот се внесуваат податоци за следните слоеви:

- плански опфат;
- блок/блокови/наменска зона;
- регулациона линија;
- градежна парцела; и
- површина на градба.

(2) Од содржината на Урбанистичкиот план за средно развиено село, во Регистарот се внесуваат податоци за следните слоеви:

- плански опфат;
- блок/блокови /наменска зона; и
- регулациона линија.

(3) Од содржината на Урбанистичкиот план за неразвиено село, во Регистарот се внесуваат податоци за следните слоеви:

- плански опфат;
- блок/блокови /наменска зона; и
- регулациона линија.

Содржини кои се внесуваат во Регистарот од Урбанистички план за вон населено место (УПВНМ)

Член 13

(1) Од содржината на Урбанистичкиот план за вон населено место, во Регистарот се внесуваат податоци за следните слоеви:

- плански опфат;
- блок/блокови;
- регулациона линија;
- градежна парцела; и
- површина на градба.

(2) Во зависност од типот на Урбанистичкиот план за вон населено место, во Регистарот може да се внесуваат податоци за следните слоеви:

- плански опфат;
- блок/блокови /наменска зона; и
- регулациона линија.

**Содржини кои се внесуваат во Регистарот од
Урбанистички план за подрачја и градби од
државно значење****Член 14**

(1) Од содржината на Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење, во Регистарот се внесуваат податоци за следните слоеви:

- плански опфат;
- блок/блокови;
- регулациона линија;
- градежна парцела; и
- површина на градба.

(2) Во зависност од типот на Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење, во Регистарот може да се внесуваат податоци за следните слоеви:

- плански опфат;
- блок/блокови /наменска зона;
- регулациона линија.

(3) Доколку станува збор за градби од државно значење кои се однесуваат на инфраструктурни објекти во Регистарот може да се внесуваат податоци за опфатот.

**Содржини кои се внесуваат во Регистарот од
Урбанистички проект за парцелирано градежно
земјиште****Член 15**

Од содржината на Урбанистичкиот проект за парцелирано градежно земјиште, во Регистарот се внесуваат податоци за следните слоеви:

- плански опфат;
- градежна парцела; и
- површина на градба.

**Содржини кои се внесуваат во Регистарот од
Урбанистички проект за градежно земјиште за
општа употреба****Член 16**

Од содржината на Урбанистичкиот проект за градежно земјиште за општа употреба, во Регистарот се внесуваат податоци за следните слоеви:

- плански опфат.

**Содржини кои се внесуваат во Регистарот од
Урбанистички проект за стопански и индустриски
намени****Член 17**

Од содржината на Урбанистичкиот проект за стопански и индустриски намени, во Регистарот се внесуваат податоци за следните слоеви:

- плански опфат;
- градежна парцела; и
- површина на градба.

**Содржини кои се внесуваат во Регистарот од
Урбанистички проект за инфраструктура****Член 18**

Од содржината на Урбанистичкиот проект за инфраструктура, во Регистарот се внесуваат податоци за опфатот.

**Содржини кои се внесуваат во Регистарот од
Урбанистички проект за село****Член 19**

(1) Од содржината на Урбанистичкиот проект за село, во Регистарот се внесуваат податоци за следните слоеви:

- плански опфат;
- блок/блокови /наменска зона;
- градежна парцела; и
- површина на градба.

(2) Во зависност од типот на Урбанистичкиот проект за село, во Регистарот може да се внесуваат податоци за следните слоеви:

- плански опфат;
- градежна парцела; и
- површина на градба.

**Содржини кои се внесуваат во Регистарот од
Урбанистички проект со план за парцелација****Член 20**

Од содржината на Урбанистичкиот проект со план за парцелација, во Регистарот се внесуваат податоци за следните слоеви:

- плански опфат;
- градежна парцела; и
- површина на градба.

**Содржини кои се внесуваат во Регистарот од
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички
план****Член 21**

(1) Од содржината на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, во Регистарот се внесуваат податоци за следните слоеви:

- плански опфат;
- блок/блокови;
- регулациона линија;
- градежна парцела; и
- површина на градба.

(2) Во зависност од типот на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, во Регистарот може да се внесуваат податоци за следните слоеви:

- плански опфат;
- блок/блокови /наменска зона; и
- регулациона линија.

Основен геометриски елемент на слојот**Член 22**

(1) Полигон е основниот геометриски елемент преку кој се дефинира содржината на секој од слоевите од членовите 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21.

(2) Полигонот од став (1) на овој член е организиран како геометриска фигура по CAD принципи и/или во база на податоци со алгоритамски изградени тополошки структури.

**Визуелен графички приказ на податоците
од Регистарот****Член 23**

За визуелен графички приказ на слоевите содржани во Регистарот, слоевите се претставуваат со следните симболи:

- граница на плански опфат во црвена боја, испрекинатата линија, дебелина 2.0 мм;
- граница на блок/блокови во портокалова боја, непрекинатата линија, дебелина 1.0 мм;
- граница на урбана единица или четврт во сина боја, испрекинатата линија, дебелина 1.0 мм;
- граница на наменска зона во црвена боја, полна линија, дебелина 1.0 мм;
- граница на регулациона линија во темнозелена боја, полна линија, дебелина 1.0 мм;
- граница на градежна парцела во светлозелена боја, полна линија, дебелина 0.5 мм; и
- градба во црна боја, полна линија, дебелина 0.5 мм.

Хиерархија на слоевите во Регистарот

Член 24

Слоевите во Регистарот се подредени по следниот хиерархиски редослед од повисоко кон пониско ниво:

- за макропланирање: плански опфат, градска четврт, блок/блокови и наменска зона; и
- за микропланирање: плански опфат, блок/блокови, регулациона линија, градежна парцела и површина на градба.

III. КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ПОДАТОЦИТЕ СОДРЖАНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Тематска контрола на квалитетот

Член 25

Со тематската контрола на квалитетот се проверува дали ги содржи потребните слоеви секој од урбанистичките планови и урбанистичките проекти наведени во членовите 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 од овој правилник и дали тие се внесени редоследно во Регистарот.

Тополошка контрола на квалитетот

Член 26

(1) Предмет на тополошката контрола се податоците за слоевите: плански опфат, градска четврт, блок, регулациона линија, градежна парцела и површина за градба наведени во членовите 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 од овој правилник.

(2) При тополошката контрола на полигонот-плански опфат се утврдува дали:

- полигонот е затворен;
- полигонот се пресекува сам со себе (панделка);
- полигонот се наоѓа во дефинираниот опсег за Република Северна Македонија, односно дали координатите започнуваат со вредност 7.000.000,00 по x-оска и 4.000.000,00 по y-оска;
- полигонот-плански опфат има пресек со веќе претходно импортиран полигон-плански опфат; и
- површината на полигонот на планскиот опфат се совпаѓа со површината на планскиот опфат утврдена во урбанистичките планови и урбанистичките проекти.

(3) При тополошката контрола на полигонот-четврт се утврдува дали:

- полигонот е затворен;
- полигонот се пресекува сам со себе (панделка);
- полигонот се наоѓа во дефинираниот опсег за Република Северна Македонија, односно дали координатите започнуваат со вредност 7.000.000,00 по x-оска и 4.000.000,00 по y-оска;
- импортираниот полигон-четврт се наоѓа хиерархиски под слојот-плански опфат;

- импортираниот слој-четврт се пресекува со веќе претходно ист импортиран слој-четврт од базата; и
- има пресек на полигон-четврт со веќе претходно импортиран слој од повисоко хиерархиско ниво.

(4) При тополошката контрола на полигонот-блок се утврдува дали:

- полигонот е затворен;
- полигонот се пресекува сам со себе (панделка);
- полигонот се наоѓа во дефинираниот опсег за Република Северна Македонија, односно дали координатите започнуваат со вредност 7.000.000,00 по x-оска и 4.000.000,00 по y-оска;

- импортираниот полигон-блок се наоѓа хиерархиски под слојот-плански опфат;

- импортираниот слој-блок се пресекува со веќе претходно ист импортиран слој-блок/блокови од базата; и

- има пресек на полигон-блок со веќе претходно импортиран слој од повисоко хиерархиско ниво.

(5) При тополошката контрола на полигонот-наменска зона се утврдува дали:

- полигонот е затворен;
- полигонот се пресекува сам со себе (панделка);
- полигонот се наоѓа во дефинираниот опсег за Република Северна Македонија, односно дали координатите започнуваат со вредност 7.000.000,00 по x-оска и 4.000.000,00 по y-оска;

- импортираниот полигон-наменска зона се наоѓа хиерархиски под слојот-четврт/блок;

- импортираниот слој-наменска зона се пресекува со веќе претходно ист импортиран слој-наменска зона од базата; и

- има пресек на полигон-наменска зона со веќе претходно импортиран слој од повисоко хиерархиско ниво.

(6) При тополошката контрола на полигонот-регулациона линија се утврдува дали:

- полигонот е затворен;
- полигонот се пресекува сам со себе (панделка);
- полигонот се наоѓа во дефинираниот опсег за Република Северна Македонија, односно дали координатите започнуваат со вредност 7.000.000,00 по x-оска и 4.000.000,00 по y-оска;

- импортираниот слој-регулациона линија се наоѓа хиерархиски под слоевите од повисоко хиерархиско ниво; и

- има пресек на полигонот-регулациона линија со веќе претходно импортиран слој.

(7) При тополошката контрола на полигонот-градежна парцела се утврдува дали:

- полигонот е затворен;
- полигонот се пресекува сам со себе (панделка);
- полигонот се наоѓа во дефинираниот опсег за Република Северна Македонија, односно дали координатите започнуваат со вредност 7.000.000,00 по x-оска и 4.000.000,00 по y-оска;

- има двојни анотации за парцелите;

- бројот на анотации е поголем или помал од бројот на полигони за градежни парцели и обратно;

- импортираниот слој-градежна парцела се наоѓа хиерархиски под слоевите од повисоко хиерархиско ниво;

- полигоните од градежните парцели се сечат или се преклопуваат со градежни парцели од истиот слој којшто се претходно импортирани во базата;

- има пресек на градежните парцели со веќе претходно импортиран слој;

- бројот на парцели во табелата се совпаѓа со бројот на парцели во графиката и колку има и каде има празни полиња во табелата;

- површините на градежните парцели се совпаѓаат со површините на градежните парцели утврдени во урбанистичките планови и урбанистичките проекти; и

- сите податоци се испишани со кирилична поддршка.

(8) При тополошката контрола на полигонот-површина за градба се утврдува дали:

- полигонот е затворен;

- полигонот се пресекува сам со себе (панделка);

- полигонот се наоѓа во дефинираниот опсег за Република Северна Македонија, односно дали координатите започнуваат со вредност 7.000.000,00 по x-оска и 4.000.000,00 по y-оска;

- импортираниот слој-површина за градба се наоѓа хиерархиски под претходните слоеви;

- полигоните од импортираниот слој-површина за градба се сечат или се преклопуваат со некои од истиот слој коишто се веќе порано импортирани во базата; и

- има пресек со некој претходно импортиран слој.

Електронски запис

Член 27

(1) По финално извршената контрола од членовите 25 и 26 од овој правилник, се генерира електронски запис со кој се потврдува дека урбанистичкиот план, односно урбанистичкиот проект кои се предмет на контролата го исполнуваат квалитетот од тематски и тополошки аспект.

(2) Електронскиот запис од ставот (1) на овој член содржи податоци за:

- датум и час на финално извршената контрола;

- име на урбанистички план/урбанистички проект;

- единствениот идентификатор на урбанистичкиот план/урбанистичкиот проект;

- тип на постапка;

- број на постапка во е-урбанизам;

- име на изготвувачот на урбанистичкиот план/урбанистичкиот проект; и

- име на овластен планер од страна на изготвувачот на урбанистичкиот план/урбанистичкиот проект-носител на лиценцата со корисничкото име.

(3) Електронскиот запис од ставот (1) на овој член треба да е електронски потпишан од страна на овластениот планер кај изготвувачот на урбанистичкиот план/урбанистичкиот проект со валиден сертификат издаден од овластен издавач.

(4) Формата и содржината на Електронскиот запис се дадени во прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Мислење по извршено споредување

Член 28

(1) По извршеното споредување на податоците од урбанистичкиот план/ урбанистичкиот проект со податоците од катастарските планови, се издава Мислење по извршено споредување.

(2) Составен дел на мислењето е Извештајот за извршеното споредување чија форма и содржина се дадени во прилог број 2 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Мислењето од извршено споредување и Извештајот за извршеното споредување се издаваат во електронска форма.

Известување за извршено дигитално преклопување

Член 29

(1) По извршеното дигитално преклопување на урбанистичкиот план/ урбанистичкиот проект со податоците од катастарските планови, се издава Известување за извршено дигитално преклопување.

(2) Составен дел на известувањето е Извештајот за извршеното дигитално преклопување, чија форма и содржина се дадени во прилог број 3 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Известувањето за извршено дигитално преклопување и Извештајот за извршеното дигитално преклопување се издаваат во електронска форма.

IV. ПОДАТОЦИ КОИ СЕ ИЗДАВААТ ОД РЕГИСТАРОТ

Начин на издавање податоци од Регистарот

Член 30

(1) Податоците од Регистарот, како дел од ГКИС се издаваат во писмена или во електронска форма, по барање на заинтересираните субјекти.

(2) Во барањето од став (1) на овој член, заинтересираните субјекти ги наведуваат податоците и формата во кои тие треба да се издадат.

(3) Кон барањето за издавање податоци од Регистарот се приложува доказ за платен надоместок, освен во случаите од член 36, став (1) од Законот за катастар на недвижности.

(4) Формата и содржината на барањето од став (2) на овој член се дадени во прилог број 9, кој е составен дел на овој правилник.

Податоци кои се издаваат од Регистарот

Член 31

Од Регистарот се издаваат следните податоци:

- извод од Графички регистар за градежно земјиште;

- извод од Графички регистар за градежно земјиште преклопен со катастарски план;

- извод од Графички регистар за градежно земјиште преклопен со план на инфраструктурни објекти;

- извод од Графички регистар за градежно земјиште преклопен со катастарски план и план на инфраструктурни објекти;

- извод од Графички регистар за градежно земјиште со атрибутни податоци;

- извод од Графички регистар за градежно земјиште само графика;

- извод од Графички регистар за градежно земјиште со графика и атрибутни податоци; и

- други податоци.

Извод од Графички регистар за градежно земјиште

Член 32

(1) Изводот од Графичкиот регистар за градежно земјиште од член 31 алинеја 1, претставува извадок од базата на податоци на Регистарот во форма на визуелен графички приказ на хоризонталната претстава на градежната парцела.

(2) Формата и содржината на изводот се дадени во прилог број 4 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Изводот од Графичкиот регистар за градежно земјиште се издава во хартиена/електронска форма.

Извод од Графички регистар за градежно земјиште преклопен со катастарски план**Член 33**

(1) Изводот од Графичкиот регистар за градежно земјиште преклопен со катастарски план од член 31 алинеја 2, претставува извадок од базата на податоци на Регистарот во форма на визуелен графички приказ на хоризонталната претстава на градежната парцела преклопена со хоризонталната претстава на катастарските парцели од централната база на податоци.

(2) Формата и содржината на изводот се дадени во прилог број 5 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Изводот од Графичкиот регистар за градежно земјиште преклопен со катастарски план се издава во хартиена/електронска форма.

Извод од Графички регистар за градежно земјиште преклопен со план на инфраструктурни објекти**Член 34**

(1) Изводот од Графичкиот регистар за градежно земјиште преклопен со план на инфраструктурни објекти од член 31 алинеја 3, претставува извадок од базата на податоци на Регистарот во форма на визуелен графички приказ на хоризонталната претстава на градежната парцела преклопена со хоризонталната и/или вертикална претстава на инфраструктурните објекти од централната база на податоци.

(2) Формата и содржината на изводот се дадени во прилог број 6 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Изводот од Графичкиот регистар за градежно земјиште преклопен со план на инфраструктурни објекти се издава во хартиена/електронска форма.

Извод од Графички регистар за градежно земјиште преклопен со катастарски план и план на инфраструктурни објекти**Член 35**

(1) Изводот од Графичкиот регистар за градежно земјиште преклопен со катастарски план и план на инфраструктурни објекти од член 31 алинеја 4, претставува извадок од базата на податоци на Регистарот во форма на визуелен графички приказ на хоризонталната претстава на градежната парцела преклопена со хоризонталната претстава катастарските парцели и хоризонталната и/или вертикална претстава на инфраструктурните објекти од централната база на податоци.

(2) Формата и содржината на изводот се дадени во прилог број 7 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Изводот од Графичкиот регистар за градежно земјиште преклопен со катастарски план и план на инфраструктурни објекти се издава во хартиена/електронска форма.

Извод од Графички регистар за градежно земјиште со атрибутни податоци**Член 36**

(1) Изводот од Графичкиот регистар за градежно земјиште со атрибутни податоци од член 31 алинеја 5, претставува извадок од базата на податоци на Регистарот во форма на визуелен графички приказ на хоризонталната претстава на градежната парцела, со атрибутни податоци за истата, вклучувајќи ги и координатите на деталните точки што ја дефинираат градежната парцела во рамките на единствениот државен референтен систем и државната картографска проекција.

(2) Формата и содржината на изводот се дадени во прилог број 8 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Изводот од Графичкиот регистар за градежно земјиште со атрибутни податоци се издава во хартиена/електронска форма.

Извод од Графички регистар за градежно земјиште само графика**Член 37**

(1) Изводот од Графичкиот регистар за градежно земјиште само графика од член 31 алинеја 6, претставува извадок од базата на податоци на Регистарот во форма на визуелен графички приказ на хоризонталната претстава на градежната парцела.

(2) Изводот од Графичкиот регистар за градежно земјиште само графика се издава во електронска форма.

Извод од Графички регистар за градежно земјиште со графика и атрибутни податоци**Член 38**

(1) Изводот од Графичкиот регистар за градежно земјиште со графика и атрибутни податоци од член 31 алинеја 7, претставува извадок од базата на податоци на Регистарот во форма на визуелен графички приказ на хоризонталната претстава на градежната парцела со атрибутни податоци за истата.

(2) Изводот од Графичкиот регистар за градежно земјиште со графика и атрибутни податоци се издава во електронска форма.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 39**

Постапките за донесување на урбанистичките планови/ урбанистичко-планската документација /урбанистичко-проектната документација започнати по Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18), ќе продолжат согласно Правилникот за формата и начинот на водење на Графичкиот регистар за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 229/2015 и 33/2017).

Член 40

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата и начинот на водење на графичкиот регистар за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 229/2015 и 33/2017).

Член 41

Издавањето на податоците од член 31 алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој правилник, ќе се овозможи по создавање на технички услови, односно по извршена надградба на Графичкиот регистар за градежно земјиште.

Член 42

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0101-5590/1
12 април 2021 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Ирма Мандева, с.р.

Прилог бр. 1

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
ГРАФИЧКИ РЕГИСТАР ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ****ЕЛЕКТРОНСКИ ЗАПИС**

На ден _____ во _____ часот извршена е финална контрола на _____ со единствен идентификатор број _____,

(Име на урбанистички план/урбанистички проект)

тип на постапка _____,

број на постапка во е-урбанизам _____ доставен од страна на _____,

(Име на изготвувачот на урбанистичкиот план/урбанистичкиот проект)

од овластен планер _____, со корисничко име _____.

По извршената финална контрола се потврдува дека напред наведениот/та, _____ „го исполнува квалитетот

(Име на урбанистички план/урбанистички проект)

од тематски и тополошки аспект.

Овластен планер

Име, презиме и потпис


Прилог бр. 4

**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

**Приемен штембил
Дигитален потпис**

(Центар/Одделение за катастар на недвижности)

**ИЗВОД ОД ГРАФИЧКИ РЕГИСТАР ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
РАЗМЕР 1: _____**



Изработил

М.П.

Име, презиме и потпис на стручно лице


Прилог бр. 5

**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

**Примен штембил
Дигитален потпис**

(Центар/Одделение за катастар на недвижности)

**ИЗВОД ОД ГРАФИЧКИ РЕГИСТАР ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ПРЕКЛОПЕН СО КАТАСТАРСКИ ПЛАН
РАЗМЕР 1: _____**



Изработил

М.П.

Име, презиме и потпис на стручно лице


Прилог бр. 6

**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

**Примен штембил
Дигитален потпис**

(Центар/Одделение за катастар на недвижности)

**ИЗВОД ОД ГРАФИЧКИ РЕГИСТАР ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ПРЕКЛОПЕН СО ПЛАН НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ
РАЗМЕР 1: _____**



Изработил

М.П.

Име, презиме и потпис на стручно лице


Прилог бр. 7

**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

**Приемен штембил
Дигитален потпис**

(Центар/Одделение за катастар на недвижности)

**ИЗВОД ОД ГРАФИЧКИ РЕГИСТАР ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ПРЕКЛОПЕН СО КАТАСТАРСКИ ПЛАН И
ПЛАН НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ
РАЗМЕР 1:_____**



Изработил


М.П.

Име, презиме и потпис на стручно лице

Прилог бр. 8

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИПриемен штембил
Дигитален потпис

(Центар/Одделение за катастар на недвижности)

ИЗВОД ОД ГРАФИЧКИ РЕГИСТАР ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СО АТРИБУТНИ ПОДАТОЦИ
РАЗМЕР 1: _____

КООРДИНАТИ НА ДЕТАЛНИ ТОЧКИ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

Број на детална точка	Y	X	H
1			
2			
3			
4			
.....			

Изработил

М.П.

Име, презиме и потпис на стручно лице

Прилог бр. 9

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

_____/_____/_____ од _____
Центар/Одделение за катастар на недвижности



Б А Р А Њ Е

за издавање на податоци од Графичкиот регистар
градежно земјопште

Од _____,
(име и презиме/назив)

(адреса/седилште)

(телефон)

(е-пошта)

Барам да ми се издадат следните податоци:

1. Извод од Графички регистар за градежно земјопште за градеж на парцела _____, урбанистички план/урбанистички проект _____.
2. Извод од Графички регистар за градежно земјопште за градеж на парцела _____, урбанистички план/урбанистички проект _____, преклопен со катастарски план.
3. Извод од Графички регистар за градежно земјопште за градеж на парцела _____, урбанистички план/урбанистички проект _____, преклопен со план на инфраструктурни објекти.
4. Извод од Графички регистар за градежно земјопште за градеж на парцела _____, урбанистички план/урбанистички проект _____, преклопен со катастарски план и план на инфраструктурни објекти.
5. Список на координати на детални точки за градежна парцела _____, урбанистички план/урбанистички проект _____.
6. Извод од Графички регистар за градежно земјопште за градеж на парцела _____, урбанистички план/урбанистички проект _____, со атрибутни податоци.
7. Други податоци _____

Податоците барам да бидат издадени во хартиена/електронска форма.

Подносителна барањето

Дата _____

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

1272.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 20, член 23 став 1 алинеја 4 и член 85 став 1 алинеја 6 и став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19) и Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20 и 77/21), согласно член 10 став 5 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) арх.бр.01-3732/1 од 29.7.2019 година, а согласно Доставената документација од Адвокат Ненад Милинкович (наш арх.бр.08-1556/2 од 7.4.2021 година) и тоа: Електронски издаден документ – Тековна состојба за Трговското радио-дифузно друштво АЛБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово – во ликвидација (ТРД АЛБАНА ПЛУС ДООЕЛ Куманово), издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија (ЦРПСМ) на 2.3.2021 година, Електронски издаден документ – Објава од ЦРПСМ со деловоден број 35020210005804 за упис на ликвидациона постапка од 10.3.2021 година и Електронски издаден документ – Решение од ЦРПСМ со деловоден број 35020210007896 од 30.3.2021 година, за запишување бришење на ТРД АЛБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово во надлежниот регистар и Заклучокот арх.бр.02-1589/8 од 12.4.2021 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 10-та седница одржана на 12.4.2021 година, донесе:

РЕШЕНИЕ ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА РАДИОДИFUЗЕРИ

1. СЕ БРИШЕ од регистарот на радиодифузери, Трговското радио-дифузно друштво АЛБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово (сега Трговско радио-дифузно друштво АЛБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово - во ликвидација).

2. Решението се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата.

3. Ова решение влегува во сила веднаш.

Образложение

На 5.4.2021 г., во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АААВМУ), Секторот за стратешко планирање и авторски права достави Службена белешка (наш арх. бр.08-1556/1 од 5.4.2021 г.) дека во врска со обврската на радиодифузерите за доставување податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење во претходната година (член 15 став 1 од Законот за медиуми), на 5.4.2021 г. оствариле телефонски контакт со лице од ТРД АЛБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово, при што биле информирани дека овој радиодифузер престанал да емитува радио програма. По извршената проверка на податоците во интернет дистрибутивниот систем на ЦРПСМ, констатирано е дека овој радиодифузер веќе не постои (избришан). Кон Службената белешка доставен е Електронски издаден документ со бр.0805-50/150020210140960 од 5.4.2021 година согласно кој ТРД АЛБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово, на 30.3.2021 г., е избришан од ЦРПСМ, со причина за

престанок - по пат на ликвидација, а основ за бришење поради неликвидност во работењето и сервисирање на обврските кои би настанале доколку ова друштво остане во правниот промет.

На 7.4.2021 г., од страна на Адвокат Ненад Милинкович, по пат на електронска пошта доставена е документација (наш арх.бр.08-1556/2 од 7.4.2021 г.) и тоа: Електронски издаден документ – Тековна состојба за ТРД АЛБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово – во ликвидација, издадена од ЦРПСМ на 2.3.2021 г., Електронски издаден документ – Објава од ЦРПСМ со деловоден број 35020210005804 за упис на ликвидациона постапка од 10.3.2021 г. и Електронски издаден документ – Решение од ЦРПСМ со деловоден број 35020210007896 од 30.3.2021 г., за запишување бришење на ТРД АЛБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово во надлежниот регистар. Согласно електронски издадениот документ – Објава од 10.03.2021 година, ликвидаторот Албина Велији, објавува дека со Решение на Централниот регистар деловоден бр.35020210004833 од 2.3.2021 г., субјектот на упис - Трговското радио-дифузно друштво АЛБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово – во ликвидација, со ЕМБС 6394817 е во ликвидација. Видно од електронски издадениот документ - Решение со деловоден број: 35020210007896 од 30.3.2021 г., на ЦРПСМ, во надлежниот регистар се запишува бришењето на Трговското радио-дифузно друштво АЛБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово.

Согласно член 85 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, дозволата за радио емитување престанува да важи по сила на закон, ако настапи ликвидација на имателот на дозволата. Согласно ставот 2 од цитираниот член од Законот, за престанок на важноста на дозволата за радио емитување по сила на закон Советот не носи Одлука. Агенцијата ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери доколку дозволата престанала да му важи согласно со член 85 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Следствено на наведеното, а врз основа на член 18 став 1 алинеја 20, член 23 став 1 алинеја 4 и член 85 став 1 алинеја 6 и став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно член 10 став 5 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Доставената документација од Адвокат Ненад Милинкович (наш арх.бр.08-1556/2 од 7.4.2021 година) и тоа: Електронски издаден документ – Тековна состојба за ТРД АЛБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово – во ликвидација, издадена од ЦРПСМ на 2.3.2021 г., Електронски издаден документ – Објава од ЦРПСМ со деловоден број 35020210005804 за упис на ликвидациона постапка од 10.3.2021 г. и Електронски издаден документ – Решение од ЦРПСМ со деловоден број 35020210007896 од 30.3.2021 г., за запишување бришење на ТРД АЛБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово во надлежниот регистар и Заклучокот арх.бр.02-1589/8 од 12.4.2021 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 10-та седница одржана на 12.4.2021 година, донесе решение како во диспозитивот.

Бр. 08-217
13 април 2021 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Против ова решение радиодифузерот може да поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд. Тужбата за поведување на управен спор се поднесува во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.sivesnik.com.mk

contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29, Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2021 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово

ISSN 0354-1622